

**20150401378**

## **АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 став (1) точка 2) алинеја 2 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

### **РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УВОЗ НА БАМЈА И КАРИ ЛИСЈА ОД ИНДИЈА (\*)**

#### **Член 1**

#### **Предмет на уредување**

Со ова решение се утврдуваат посебните услови за увоз на бамја и кари лисја од Индија.

#### **Член 2**

#### **Цели**

(1) Ова решение се однесува на пратки со храна за луѓе и пратки со храна за животни од неживотинско потекло со тарифни ознаки кои се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на ова решение и тоа:

1. Бамја (храна, свежа и замрзната) која потекнува или е испорачана од Индија;
2. Кари лисја (храна, билки) кои потекнуваат или се испорачани од Индија.

(2) Ова решение се применува и за мешовита храна која во себе содржи повеќе од 20% од храната од став (1) на ова решение.

(3) Ова решение не се применува на пратки со храна за луѓе и храна за животни за лична употреба.

#### **Член 3**

#### **Увоз**

Пратките со храна за луѓе и пратки со храна за животни од неживотинско потекло наведени од член 2 на ова решение, може да се увезат во Република Македонија само во согласност со посебните услови наведени во ова решение.

#### **Член 4**

#### **Резултати од земање мостри и анализи**

(1) Секоја пратка со храна за луѓе и пратка со храна за животни од неживотинско потекло од член 2 на ова решение, треба да биде придружена со резултати од земени мостри и лабораториска анализа за максималното ниво на резидуи од пестициди од страна на надлежните органи на земјата на потекло или во земјата различна од земјата на потекло од каде што е испорачана пратката.

(2) Земањето на мостри и анализи кои се наведени во став (1) на овој член треба да биде во согласност со Правилникот за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола(2).

---

(\*) Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Советот 2014/885/EЗ од 13 август 2014 за утврдување на посебни услови за увоз на бамја и кари лисја од Индија, број 32014R885.

## Член 5

### **Здравствен сертификат**

(1) Пратките со храна за луѓе и пратки со храна за животни од неживотинско потекло од член 2 на ова решение, при увоз во Република Македонија, треба да бидат придружени со здравствен сертификат за увозкој едаден во Прилог 2 и е составен дел на ова решение.

(2) Здравствениот сертификат треба да биде пополнет, потпишан и заверен од овластен претставник на надлежниот орган на земјата на потекло или од надлежниот орган на земјата од каде е испорачана пратката доколку таа земја е различна од земјата на потекло.

(3) Здравствениот сертификат треба да биде изготвен најмалку на службениот јазик на земјата извозник и на македонски јазик со кирилично писмо и не треба да биде постар од четири месеци од датумот на неговото издавање.

## Член 6

### **Идентификација**

(1) Секоја пратка со храна за луѓе и пратки со храна за животни од неживотинско потекло треба да биде идентификувана со код за идентификација кој одговара со кодот за идентификација наведен во резултатите од лабораториските анализи од член 4 на ова решение и здравствениот сертификат кој ја придружува пратката од член 5 на ова решение.

(2) Секое поединечно пакување од пратката, треба да се идентификува со кодот за идентификација од став (1) на овој член.

## Член 7

### **Претходно известување на пратки**

Операторите со храна или нивни овластени претставници, пред секое пристигнување на пратка со прехранбени производи кои се предмет на оварешение, до државниот инспектор за храна на инспекциско место на граничниот премин за влез на пратката, треба да достават претходно известување за датумот и времето на пристигнување на пратката и за природата на пратката, најмалку еден работен ден пред физичкото пристигнување на пратката на граничен премин за влез на територијата на Република Македонија.

## Член 8

### **Официјални контроли**

(1) Сите официјални контроли треба да се извршат, пред да се пушти пратката со храна за луѓе и пратката со храна за животни од неживотинско потекло во слободен промет во Република Македонија, од моментот кога пратката е пристигната и е физички достапна за земање на мостри на инспекциски места на граничен премин за влез.

(2) Пратките со храна за луѓе и пратките со храна за животни од неживотинско потекло кои се наменети за увоз во Република Македонија, подлежат на проверка на документи од страна на државниот инспектор за храна, за да се потврди дека се придружени со резултатите од земените мостри и нивните анализи од член 4 на ова решение и со здравствениот сертификат од член 5 на ова решение.

(3) Доколку пратката не е придружена со документите од став (2) на овој член, не треба да се дозволи влез во Република Македонија на истата и треба да се врати назад во земјата на потекло или да се уништи.

(4) Надлежниот орган на инспекциското место на граничен премин за влез дава согласност за влез на пратката до крајното место на дестинација по завршување на проверките наведени во став (2) и (3) на овој член со задоволителни резултати.

(5) Пратките кои се предмет на ова решение, не треба да се разделуваат се додека сите официјални контроли наведени во овој член не бидат завршени од страна на државниот инспектор за храна инспекциско место на граничен премин за влез.

(6) Здравствениот сертификат од член 5 на ова решение и резултатите од земените мостри и нивни анализи од член 4 на ова решение треба да ја придружуваат пратката до крајното место на дестинација.

#### Член 9

#### **Производи кои не се во согласност**

Доколку при официјалните контроли за храната за луѓе и пратките со храна за животни од неживотинско потекло се утврди дека:

- кодот за идентификација не е во согласност со кодот на лабораториските анализи од член 4 на ова решение и здравствениот сертификат кој ја придружува пратката од член 5 на ова решение;

- има несоодветна документација или непотполна документација или

- доколку во наодите од извршените лабораториски анализи од член 4 на ова решение се утврди висока содржина на резидуи од пестициди над дозволената количина или не е во согласност со прописите од областа на безбедноста на храната, државниот инспектор за храна на граничен премин за влез постапува согласно членовите 91, 92 и 93 од Законот за безбедност на храната.

#### Член 10

#### **Завршни одредби**

Со денот на влегувањето на сила на ова решение престанува да важи Решението за утврдување на посебни услови за увоз на кикирики од Гана и Индија, бамја и кари лисја од Индија и семиња од лубеница од Нигерија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/13).

#### Член 11

#### **Влегување во сила**

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1189/1  
18 февруари 2015 година  
Скопје

Агенција за храна и  
ветеринарство  
Директор,  
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

**Храна за луѓе и храна за животни од неживотинско потекло кои се предмет на посебни мерки предвидени во ова решение**

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло (предвидена употреба)	CN код <sup>(1)</sup>	Тарик под - поделба	Земја на потекло или земја на испорака	Опасност	Фреквенција на физички проверки и идентитет изразени во проценти (%)
- Бамја  (Храна – свежа и замрзната)	ex 0709 99 90	20	Индија (IN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MSили со единечнирезидуални методи <sup>(2)</sup>	20
Кари лисја (Bergera/Murrayakoenigii)  (Храна – билки- свежи, суви и замрзнати)	ex 1211 90 86	10	Индија (IN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MSили со единечнирезидуални методи <sup>(3)</sup>	20

<sup>(1)</sup>Каде што само одредени производи под било кој CNкод се бара да бидат прегледани, при што за тој код не постојат специфични подподелби во номенклатурата на стоките, CNкодот се означува со „ex“.

<sup>(2)</sup> Сертификатите од страна на земјата од потекло и контролата треба да е во согласност со правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната (396/2005/EУ) на максималното ниво на резидуи од пестицидиво храната или храната за животни, особено резидуи на: Ацефат, Метамидофос, Триазофос, Монокротофос, Метомил, Тиодикаб, Диафентиурон, Тиаметоксам, Фипронил, Оксамил, Ацетамипирид, Индоксарб, Мандипропамид.

<sup>(3)</sup> Сертификатите од страна на земјата на потекло треба максималното ниво на резидуи од пестициди во храната или храната за животни треба да е во согласност со правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната (396/2005/EУ), особено резидуи на: Триазофос, Оксидеметон-метил, Хлорпирифос, Ацетамипирид, Тиаметоксам, Клотанидин, Метамидофос, Ацефат, Пропаргит, Монокротофос.

Здравствен сертификат за увоз во Република Македонија  
Health Certificate for the importation into Republic of Macedonia

(\*)

Код на пратка:  
Consignment Code:

Број на Сертификат:  
Certificate Number:

Во согласност со одредбите на Регулативата на Комисијата (ЕЦ) 885/2014 за посебни услови за увоз на бамја и кари ливчиња од Индија и укинување на Регулативата бр. 91/2013/ЕЦ, односно еквивалентниот македонски пропис  
According to the provisions of Commission Regulation (EC) 885/2014 laying down specific conditions applicable to the import of okra and curry leaves from India and repealing Decision 2013/91/EC, the

..... (надлежен орган кој го издава сертификатот / competent authority to in Article 5 (2) of Regulation.....)

Потврдува дека /CERTIFIES that the.....

..... (наведете го видот на храната/insert food referred to in Article 1)

од оваа пратка е составена од/of this consignment composed of.....

..... (опис на пратката, производ, број и тип на пакување, бруто или нето тежина) / (description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

Натоварена/embarbed at..... (место на натовар/embarcation place)

Од страна на/by..... (идентификација на транспортерот/identification of transporter)

Наменета за/going to..... (место и држава на дестинација/place and country of destination)

Со потекло од објект/which comes from the establishment.....

..... (име и адреса на објектот на потекло/name and address of establishment)

Се произведени, сортирани, со нив е ракувано, се обработени, спакувани и транспортирани во согласност со добрата хигиенска пракса. / Have been produced, sorted, handled, processed, packaged and transported in line with good hygiene practices.

Од оваа пратка, се земени мостри во согласност со Правилникот за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола:  
From this consignment, samples were taken in accordance with the Union legislation Commission Directive 2002/63/EC:

на/on..... датум/date, предмет на лабораториска анализа на / subjected to laboratory analysis on..... датумво/ date in.....

Име на лабораторија. Деталите за земање на мостри, методите на анализата кои се користат и резултатите се дадени во Прилог. / Name of laboratory. The details of sampling, methods of analysis used and results are attached.

Овој сертификат е со важност до/This certificate is valid until.....

Направено во/ Done at:..... на/on.....

Печат и потпис од надлежен претставник од надлежниот орган  
Stamp and signature of authorized representative of competent authority referred to in Article 5(2)

(1) Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија/Regulation 669/2009/EC

(2) Правилникот за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола /Directive 2002/63/EC